

ОГЛАС ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: **01976/2020**

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост**

I.1.2) Адреса: **ул. Стале Попов бр. 9 мезанин/локал 5**

I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 38**

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: **Анета Тодоровска**, адреса на е-пошта: **aneta.todorovska@addelpro.mk** телефон/факс: **3226072/**

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат:

На горната адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Законот - Друго

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Набавка на течни горива

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: **1.200.000,00**

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: **Стоки - Купување**

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

II.3) Секторски договор **Не**

II.4) Централно тело **Не**

II.5) Група набавка **Не**

II.6) Електронски каталог: **Не**

II.7) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: **Набавка на течни горива согласно техничката спецификација., купување течни горива бензин и дизел гориво за патнички моторни возила во Регионален центар Скопје и Регионален центар Кичево и сукцесивна набавка и испорака на екстра лесно масло за домаќинство во Битола по вид и количина дадени во Спецификацијата.“**

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: **Да**

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра	Опис
09100000-0	Горива
09200000-1	Нафта, производи од јаглен и масла

Шифра	Опис
09000000-3	Производи од нафта, горива, електрична енергија и од други извори на енергија

П.9) Делива набавка **Да**

Број на делови за кои можат да се поднесат понуди: **Сите делови**

Дел број	Опис на делот за набавка
1	Дел 1 Набавка на моторни бензини (ЕУРОСУПЕР БС-95, И ЕУРОСУПЕР БС-98) И ДИЗЕЛ ГОРИВО(ЕУРОДИЗЕЛ БС-(D-E-V) за патнички моторни возила во Регионален центар Кичево и Регионален центар Скопје
2	Дел 2 -Набавка на екстра лесно масло за домаќинство во Битола

П.10) Рамковна спогодба: **Не**

П.11) Алтернативни понуди **Не**

П.12) Времетраење на договорот:

Период во месеци: **12**

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: **Поедноставена отворена постапка**

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: **Не**

III.3) Критериум за доделување на договор: **Најниска цена**

III.4) Електронска постапка? **Да**

III.5) Електронска аукција **Да**

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Изјава за сериозност: **Да**

IV.1.2) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: **Не**

IV.1.3) Авансно плаќање: **Не**

IV.1.4) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): **Не**

IV.1.5) Резервирани договори **Не**

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи
- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност: **Право на учество во постапката има секој економски оператор кој е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на набавка или припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран. Право на учество во постапката има секој економски оператор кој ги исполнува посебните услови за вршење на дејноста пропишани согласно со закон а се однесуваат на предметот на набавка. За дел 1 За да ја докаже способноста за вршење професионална дејност, економскиот оператор треба да достави: - Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран За дел 2 За да ја докаже способноста за вршење професионална дејност, економскиот оператор треба да достави: - Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран - Економскиот оператор треба да достави Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива наменети за транспорт**

IV.2.3) Техничка или професионална способност на економскиот оператор

- со листа на главни испораки на стоки или извршени услуги со вредности, датуми, купувачи (договорни органи или економски оператори), со обезбедување потврда за извршени испораки или извршени услуги: **Техничка и професионална способност за дел 1 Искуство во успешно реализирани договори поврзани со предметот на набавка во последните три години -Техничка можност за користење на систем за безготовинско плаќање (со картичка за безготовинско плаќање а плаќањето ќе се врши согласно договорот во рок од 30 дена од достава на фактура во архивата на Договорниот орган) Економскиот оператор го докажува исполнувањето на минималните услови за Дел 1 со доставување на: - Листа на главни испораки на понудувачите или кандидатите извршени во последните три години, со вредности , датуми купувачи (договорни органи или економски оператори), со обезбедување на потврда за извршени минимум 3(три) испораки издадени од примателите или, доколку такви потврди не можат да се обезбедат од причини вон контрола на економскиот оператор, само со негова изјава за извршени испораки , -Изјава за користење на систем за безготовинско плаќање(со картичка за безготовинско плаќање а плаќањето ќе се врши согласно договорот во рок од 30 дена од достава на фактура во архивата на Договорниот орган) За дел 2 Искуство во успешно реализирани договори поврзани со предметот на набавка во последните три години Економскиот оператор го докажува исполнувањето на погоренаведениот услов за Дел 2 со доставување на: Листа на главни испораки на понудувачите или кандидатите извршени во последните три години, со вредности , датуми купувачи (договорни органи или економски оператори), со обезбедување на потврда за извршени минимум 3(три) испораки издадени од примателите или, доколку такви потврди не можат да се обезбедат од причини вон контрола на економскиот оператор, само со негова изјава за извршени испораки**

- со изјава за инструментите, постројките или техничката опрема, која давателот на услугите или изведувачот на работите ја има на располагање за извршување на договорот: **За дел 1: Располагање, односно обезбедување на минимум една бензинска пумпа на подрачјето на градот Скопје и минимум една бензинска пумпа на подрачјето на градот Кичево Економскиот оператор го докажува исполнувањето на погоренаведениот услов за Дел 1 со доставување на: --Изјава за располагање, односно обезбедување на минимум една бензинска пумпа на подрачјето на градот Скопје и минимум една бензинска пумпа на подрачјето на градот Кичево. За дел 2 Економскиот оператор треба да располага со минимум едно транспортно средство (сопствено или изнајмено за транспорт на екстра лесното масло за домаќинство и транспортното средство да е опремено со мерило за утврдување на точно истоварена количина на екстра лесното масло за домаќинство кое е верифицирано како би се гарантирала точноста мерилото и на истоварената количина гориво, согласно Правилник за начин, и постапка за прва, периодична и вонредна верификација на мерилата („Службен весник на РМ., бр.25/2007) Економскиот оператор го**

докажува исполнувањето на горенаведениот услов за Дел 2 со доставување на: -Економскиот оператор треба да достави копија од сообраќајната дозвола за транспортното средство, - Економскиот оператор треба да достави изјава дека располага со транспортното средство -Економскиот оператор треба да достави валиден документ за извршена верификација на мерилото во транспортното средство издаден од Биро за метрологија или друг економски оператор овластен од Министерството за економија за утврдување на точно истоварена количина на гориво.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите/планови да се достават најдоцна до: **27.02.2020 година во 12:00 часот**

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: **21.02.2020 година во 15:30 часот**

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: **23.02.2020 година во 15:30 часот**

V.3) Период на важност на понудата: **90 дена**

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите

27.02.2020 година во 12:00 часот , место: **скопје**

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: **12.02.2020 година**

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ

Известувања за склучен договор

Известувања за измена за склучен договор:

ДЕЛ X: ИЗБРАНИ КАТЕГОРИИ НА КОИ И ПРИПАГА ПРЕДМЕТОТ НА НАБАВКА

- Енергетика, нафта, нафтени деривати и поврзани услуги

ДЕЛ XII : ГОДИШЕН ПЛАН НА ОГЛАСОТ

